




Димитрие **МАНЕВСКИ**

КОНСТРУКТИВНОСТ, КОЛКУ ТОА МАКЕДОНСКИ ЗВУЧИ!

Објективно гледано, во Македонија има толку многу проблеми, од секаков вид, што човек може попрво да се надева да изброи до вечноста и назад, отколку да има надеж дека ќе успее да ги наброи сите. Можеби е полесно да се направи општа и генерална типизација на сите нив, па така да се поделат на економски, политички, општествени, национални итн. Но, она што е најбитно е тоа како ќе ги оцениме според предноста која би им ја дале за итноста во решавањето.

Во нашето ова петнаесетгодишно, но крајно богато со содржини, државно минато, секогаш се поаѓаше од еден основен критериум, а тоа е личниот интерес. Всушност, личниот интерес на оние кои беа задолжени за решавање на проблемите го диктираше како распоредот, така и темпото на разрешување на проблемите. Мислам дека речиси и нема човек кој, откако целиот живот го поминал во "лактање" низ партиските лавиринти и при тоа и самиот поставил безброј препки, кому секако му биле и поставувани, ќе успее да ѝ одолее на можноста материјално да го валоризира целиот свој пат и севкупната своја вложена борба. Но, во ниеден случај тоа не може да биде оправдување за тоа и државните и националните интереси да добијат цена. Јас верувам во тоа дека некои работи се бесценети, исто како што верувам и дека "парите имаат боја". Ова свое убедување го гледам и го препознавам во секоја постапка во која до израз доаѓа гордоста и придржувањето до личните ставови и интереси. Велам интереси затоа што легитимно право на секој човек, а со тоа и на секој народ и држава, е да има свои интереси. Но, исто така, легитимно право е и доколку нечији интереси ги загрозуваат нашите, ние да ги отфрлиме и да им се спротивставиме. Токму овој елемент на спротивставување е нешто што за битните прашања за Македонија сè уште не сум го препознал во ниеден потег на нашите



**НАВИСТИНА Е ХРИСТИЈАНСКИ
ДА СЕ ЗАВРТИ ДРУГИОТ ОБРАЗ
ДОКОЛКУ ЕДНИОТ БИДЕ УДРЕН,
НО ДАЛИ ТОА ГО МОЖАТ
И ОНИЕ КОИ ДОКАЖАЛЕ
ДЕКА НЕМААТ ОБРАЗ, А
СЕКОЕ ОТСТАПУВАЊЕ ГО
ОПРАВДУВААТ ТОКМУ ТАКА?**

досегашни влади, претседатели, министри и други високи државни институции. Тука секако не го вбројувам спротивставувањето кон внатрешните т.е. политичките противници, од едноставна причина што сè тоа претставува само "бесплатен политички маркетинг" и сигурен сум дека тоа што го кажуваат воопшто и не го мислат, а уште помалку дека тоа, пак, тие самите го смислиле. Спротивставувањето кое е основано и кое има за цел одбрана на своите ставови и интереси влијае позитивно како на самопочитувањето, така и на почитта од другата страна кон вас. Ова го велам затоа што буквално во сите односи во кои нашата држава била од едната страна, а од другата страна се наоѓала било која друга држава или меѓународна организација, по преговорите таа, другата, страна излегува задоволна што ги исполнила своите цели, а нашата македонската страна излегува задоволна

бидејќи била, внимавајте ви се молам, конструктивна! Навистина импресивно! Доколку судиме според тоа какви резултати постигнуваме во тие меѓународни преговори и договори може слободно да се констатира дека конструктивноста не е баш на цена во светот. Всушност, доколку реално и објективно ги согледаме работите, не постои ниедна конструктивна држава во светот кога се во прашање нејзините интереси. Меѓународните односи, сами по себе, претставуваат судир на интереси на различни страни, во кои е битно да се биде конструктивен, но конструктивноста не смее да биде крајниот резултат кој ќе се постигне. Чудно е како сè уште некои не обвинуваат дека сме "класични балканци" или, пак, "примитивци", кои никако да се отргнат од своите цврсти ставови, и кои за ништо на светот не би признале дека не се во право. Веројатно оние кои така не нарекуваат мислат на нашите еколошки навики, а не на нашите карактерни особини и сфаќања.

Постојат многу конкретни примери преку кои може ова да се согледа, но јас би сакал да посочам еден кој го сметам за многу важен, а истовремено и доволно запоставен, а тоа е проблемот околу решавањето на идниот статус на Косово. Навистина беше непријатно да се биде Македонец во моментите кога еден в.д. премиер на непостоечка држава, политички го деградирал нашиот тогашен премиер, кој и покрај тоа изјави дека сакал едноставно да биде конструктивен и од помош. Но, не е ниту малку повеќе пријатно да се биде во ситуација во каква што сме денес, во која се чека некој друг да донесе решение, а воедно да го реши и сè она што не засега и сите нас. Токму затоа, би сакал да посочам, дека покрај силното "чекорење", би било добро за одредени проблеми да се застане цврсто и да се ставиме во позиција во која кога станува збор за нас самите и за нашите интереси, прв пат бидеме причина, а не последица.

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: **SON** помни
Толкувањето го добиваш веднаш.

*со празно место како во примерот